

# ПОДОБРУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ

## ВОВЕД

Промовирањето на интеграцијата на Ромските заедници на пазарот на трудот бара сеопфатен пристап и задоволување на потребите на младите, возрасните и семејствата.

Во многу населени места, помалку од половина од возрасните Роми во заедницата имаат завршено основно образование. Истотака, 63% од ромските домаќинства живеат со помалку од 60% од средниот месечен приход во Република Македонија, состојба која може директно да се препише на високите стапки на невработеност, проценета на 70-80% кај Ромите во Македонија.

Овие социо-економски услови креираат маѓепсан круг во кој потребата за заработување пари води кон прекинување на образованието, води кон понатамошни ограничувања како што се недостаток на „меки“ вештини потребни при процесот на вработување, недостаток на мрежа на контакти како и поддршка од мнозинската заедница.

Ромскиот Образовен Фонд, со поддршката на ИПА фондовите на Европската Унија, спроведе два проекти за промовирање еднакви можности и зголемување на вработливоста на жените и мажите Роми – *Подобрување на Вработувањето на Ромите Преку Образование и Обука* (Декември 2015 – Декември 2017 година) и *Завршување на Училиштето како Патека кон Вработување* (Декември 2016-Декември 2017 година) – со цел:

- Зголемување на интеграцијата на возрасните Роми на пазарот на трудот преку развој на основни вештини, едукација и обуки со цел да се обезбедат дипломи за основно и средно образование.
- Зголемување на запишувањето и стапката на задржување во училиштата на децата Роми од 0 до 6 год. преку вклучување на заедницата и зголемување на пристапот до образование и нега во раното детство.
- Зајакнување на жената Ромка и борба против родова и етничка дискриминација на пазарот на трудот преку формирање групи во заедницата кои промовираат континуирано образование и патеки за вработување.

Методологијата „Патеки за вработување“ обезбедува персонализиран пристап за поединечните учесници.

## ЛОКАЦИИ

Берово, Битола, Винаца, Делчево, Пехчево, Прилеп, Скопје – Шуто Оризари и Топаана, Тработивиште и Црник.

## ПАРТНЕРИ



Civil Society IRHOM- TOPAANA  
Street: Blagoja Parovic 13-2/9 Skopje



*“Сега сум пообразована и вработена затоа што го комплетирав моето средно образование благодарение на проектот. Сега можам да придонесам на семејството, но најважно е дека сега веќе можам да придонесам и на моето бебе.”*



Мерина Дестановска од Винаца, добитник на диплома за формално четиригодишно средно образование (гимназија), вработена во фабрика (преку проектот) и мајка на едно дете.

*“Обуките и официјалната диплома што ја добив ќе ми помогнат да се вработам во Делчево. После учеството на овој проект се чувствувам пообразован и многу по подготвен за барање работа.”*



Едвин Мемедов од Делчево, добитник на диплома за формално четиригодишно средно образование (гимназија), учесник на сите обуки за меки вештини за вработување.

**ЗАВРШУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО КАКО ПАТЕКА КОН  
ВРАБОТУВАЊЕ  
ПОДОБРУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ  
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ**

## Клучни Достигнувања

Дипломи за завршено Основно Образование

**190** *возрасни Роми  
(возраст 16-40)*  
**67%** *Жени*

Зајакната соработка и зголемено  
вмрежување со локални канцеларии  
за вработување и бизниси

Дипломи за завршено Средно Образование

**142** *возрасни Роми  
(возраст 18-40)*  
**42%** *Жени*

Воспоставени **18** партнерства

Меки вештини и обуки за активно барање работа

**125** *возрасни  
(70 жени) ја завршија  
обуката*

Групи за поддршка на заедницата

Формирани се **10** групи  
**10** *групи за зајакнување на  
жените со учество на  
78 обуки*

Рано детско образование и развој

**120** *деца учествуваа во  
програмски активности*  
**72** *деца запишани  
во градинки*

Вработување

**34** *учесници се вработија*



**IPA – Social Inclusion and Employment at Local Level**  
Operational Programme for Human Resources Development 2007–2013



За повеќе информации:

**Roma Education Fund Hungary  
– Headquarters**

Terez korut 46  
1066 Budapest, Hungary  
email: [Info@romaeducationfund.org](mailto:Info@romaeducationfund.org)  
[www.romaeducationfund.org](http://www.romaeducationfund.org)

RomaEducationFund  
 @romaeducation  
 roma\_education\_fund  
 romaeducationfundref